

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ НА ИНТЕГРИРАН МЕНАЏМЕНТ СИСТЕМ

Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ ДОО својата Политика за квалитет на Интегрираниот менаџмент систем (ИМС) ја заснова во согласност со дефиниранот Контекст на Друштвото и деловна стратегија во насока на исполнување на барањата на стандардите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025 и ISO 17065.

ЦЕЛИ

ДГПУ ГЕИНГ ДОО во остварување на својата мисија е насочено кон спроведување и почитување на следните принципи и цели:

- Исполнување на барањата на ИМС, согласно барањата на стандардите ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 17025 и ISO 17065 и почитување на прописите и етиката од областа на квалитетот, заштитата на животната средина, безбедноста и здравјето при работа, лабораториските испитувања и сертификацијата на процеси;
- Исполнување и надминување на барањата и очекувањата на клиентите и заинтересираните страни и почитување на деловната етика;
- Постојано следење и почитување на важечките законски прописи и барања;
- Професионален однос со поддоговарачите и заинтересираните страни, исполнување на договорните рокови и обврски;
- Воспоставување на ефикасна комуникација со сите заинтересирани страни со цел размена на информации поврзани со Интегрираниот менаџмент систем;
- Континуирана едукација и пренос на знаења на вработените, зајакнување на одговорноста на вработените и почитување на начелата на колегијалност и тимска работа;
- Посветеност на раководството и вработените за постојано подобрување на системот за управување со квалитет, здравјето и безбедноста на вработените, соработниците и посетителите, животната средина и превентивно намалување на потенцијалните несакани ефекти, како и испорака на квалитетни лабораториски испитувања и сертификации;
- Обезбедување на безбедна работна средина, безбедни работни места и безбедна опрема за сите вработени, преку континуирано подобрување на системот за менаџмент, отстранување на опасностите и намалување на потенцијалните ризици и консултација и учество на вработените и претставниците на вработените за безбедност и здравје при работа;
- Континуирано следење и намалување на влијанието врз животната средина од своето оперативно работење и управување со генерираниот отпад согласно законските барања;
- Постојано подобрување на Интегрираниот менаџмент систем, преку анализа на потенцијаните ризици и можности за нивно решавање и подобрување на процесите;
- Општествено одговорна компанија, следејќи ги светските трендови и непосредното опкружување;

Реализацијата на дефинираните стратешки цели е преку имплементација на најдобри достапни техники и технологии, меѓународни стандарди и практики за квалитет, со современи методи за заштита на животната средина и конкретни мерки за безбедност и здравје при работа.

Скопје,

29.03.2022

Управител,

д-р Драган Димитриевски